



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 22 јуни 1977
Скопје
Број 26 Год. XXXIII

Претплатата за 1977 година изнесува 380 динари. Овој број чини 5 дин. Жиро сметка 40100-601-128

297.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ а во врска со член 1 и 3 од Законот за помилување и член 85 од Кривичниот законик, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 10 јуни 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Изречената казна се прости на:

1. Стојадин Драган Димовски, од Скопје.

II

Неиздржаниот дел од казната се прости на:

1. Неделко Филип Тунески, од Прилеп,
2. Трајче Љупчо Хаџи-Арсов, од Титов Велес,
3. Фиданчо Јован Јовановски, од Титов Велес,
4. Тасе Спиро Ефтимов, од Скопје,
5. Страхил Камче Тимов, од Скопје,
6. Томе Александар Јандревски, од с. Дебреште,
7. Ангелко Владе Шарковски, од с. Лабуништа,
8. Небиу Бурамедин Умерфарух, од Тетово,
9. Арслан Риза Дудо, од Струга.

III

Неиздржаниот дел од казната се услови за 1 година на:

1. Никола Јован Кафеџиски, од Скопје,
2. Христиаки Георги Балевски, од с. Злокуќани.

IV

Изречената казна се услови за 1 година на:

1. Дураку Ибраим Исмаилаки, од Дебар,
2. Стојмир Македон Доневики, од с. Шлегово,
3. Ристо Лазар Гошев, од с. Пирава,
4. Славко Васил Петровски, од Скопје,
5. Ариф Асан Реџеповски, од Скопје,
6. Елмаза Гано Хајрединови, од с. Јакреново,
7. Младен Стојко Пејчиновски, од Скопје,
8. Сулејман Алим Ибраимов, од с. Јосифово,
9. Слободан Ташко Трајковски, од Битола,
10. Влатко Бранко Јовановски, од Скопје,
11. Лазар Климе Наумовски, од с. Косел,
12. Руска Веселин Бојкова, од с. Гузумелци,
13. Симон Трајко Пазески, од Прилеп,
14. Бејта Али Акиф, од с. Дуф — Гостивар,
15. Борис Кирковски, од Гевгелија,
16. Узулфат Абдураим Бекири, од Гостивар.

V

Неиздржаниот дел од казната строг затвор се замени со казна затвор и услови за 2 години на:

1. Иван — Ванчо Бино Дурдубаков, од Штип.

VI

Казната строг затвор се претвори во затвор и една година од казната услови за 2 години на:

1. Томислав Ристо Мирчевски, од Скопје.

VII

Неиздржаниот дел од казната строг затвор се замени со казна затвор и услови за 1 година на:

1. Борисав Ѓорѓи Томашевски, од с. Глуво.

VIII

Неиздржаниот дел од казната се намали за 8 месеци на:

1. Русе Панко Дамчевски, од Скопје.

IX

Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 месеци на:

1. Никола Љамо Митев, од с. Просениково,
2. Лазо Петре Игњатов, од Штип.

X

Изречената казна се услови за 2 години на:

1. Ангеловски Ристо Климе, од с. Белчишта.

XI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 06-387
10. VI. 1977 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видоје Смилевски, с. р.

298.

Врз основа на член 61 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 11/76, 4/77 и 9/77), републичкиот секретар за образование и наука донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ПОЛАГАЊЕТО НА ПОПРАВНИТЕ, ОДДЕЛЕН- СКИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ ИСПИТИ ВО ОСНОВ- НОТО УЧИЛИШТЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник поблиску се определува начинот на полагањето на поправните, одделенските и вонредните испити во основното училиште во согласност со одредбите на Законот за основното воспитание и образование.

Член 2

Поправните, одделенските и вонредните испити предвидени со Законот за основното воспитание и образование се полагаат само во основното училиште што ученикот го посетувал.

Вонредните испити од член 60 од Законот за основното воспитание и образование можат да се полагаат во секое основно училиште во кое се изведува одделенска односно предметна настава за одделението што кандидатот го полага.

Вонредниот испит од претходниот став за едно или повеќе одделенија започнат во едно училиште не може да се продолжи во друго училиште.

Член 3

Полагањето на поправните, одделенските и вонредните испити во основното училиште е јавно.

Член 4

Поправните, одделенските и вонредните испити од член 57 и 58 од Законот за основното воспитание и образование се полагаат според наставниот план и програма за редовните ученици во основното училиште.

Вонредните испити од член 60 од Законот за основното воспитание се полагаат според наставниот план и програма за основно образование на возрасните.

Член 5

Вонредниот испит од член 60 од Законот за основното воспитание и образование може да се полага:

1. во еден или повеќе испитни рокови за едно одделение по сите предмети;

2. во повеќе испитни рокови по одделни предмети или група предмети предвидени со наставниот план на основното училиште, така што кандидатот кога со успех ќе ги положи испитите по сите предмети да го заврши основното образование.

Член 6

Поправниот испит по одделен предмет може да се полага само еднаш.

II. ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ИСПИТ

Член 7

Поправните испити се изведуваат во втората половина на месец август.

Одделенските испити се изведуваат во месец јуни и во втората половина на месец август.

Вонредните испити се изведуваат во редовни испитни рокови и тоа: јунски, августовски, ноемвриски, јануарски и априлски.

Член 8

Кандидатите за полагање поправен, одделенски и вонреден испит поднесуваат до училиштето писмена пријава.

Кон пријавата кандидатот прилага документ за претходното завршено одделение, а кандидатите што полагаат вонреден испит и извод од матичната книга на родените. Во пријавата се наведува претходното образование и се означува испитот, предметот, одделението и начинот на кој кандидатот сака да го полага испитот (член 5).

III. ИСПИТНИ КОМИСИИ И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ

Член 9

Поправните, одделенските и вонредните испити во основното училиште се полагаат пред испитната комисија на училиштето.

Испитната комисија се состои од претседател, постојан член и член испитувач — наставник по предметот што се полага.

Комисијата работи во полн состав.

Член 10

Поправниот, одделенскиот и вонредниот испит за одделни наставни предмети се состои од писмен и устен дел или само од устен дел.

Писмен дел од испитот се полага по предметите за кои со наставната програма е пропишано да се работат писмени задачи.

Член 11

За писмениот дел од испитот, по предлог од испитувачот, испитната комисија определува три теми односно групи задачи од кои кандидатот избира една за писмена работа.

Кога повеќе кандидати во исто време полагаат испит за исто одделение за писмениот испит се даваат исти теми односно групи задачи за сите кандидати.

Писмениот дел од испитот трае два наставни часа.

Член 12

Испитната комисија обезбедува кандидатите писмената задача да ја работат непречено и самостојно.

Кандидатот што писмената задача не ја работи самостојно прво ќе се опомене за тоа, а во повторен случај испитната комисија ќе го земе предвид овој факт при утврдувањето на оценката за успехот на кандидатот.

Член 13

Писмената работа ја прегледуваат и оценуваат сите членови на испитната комисија. Оценката мора да биде образложена.

Член 14

На усниот дел од испитот кандидатите се допуштаат без оглед на успехот што го покажале на писмениот дел од испитот.

Член 15

На усниот дел од испитот на кандидатот му се поставуваат прашања непосредно, водејќи сметка со прашањата да бидат опфатени сите делови на наставната програма.

Усниот дел од испитот по одделни предмети, трае додека не се добие уверение за знаењата на кандидатот, но најмногу 45 минути.

Член 16

По завршениот устен дел од испитот по одделен предмет испитната комисија ја утврдува оценката за успехот по тој предмет.

При утврдувањето на оценката по предметот по кој се полага писмен и устен дел од испитот, оценката не се изведува аритметички туку според општиот наод на испитната комисија.

Член 17

За начинот на оценувањето на учениците кои полагаат испити во основното училиште сходно се применуваат одредбите од Правилникот за начинот на оценувањето, успехот на учениците и нивното напредување во основното училиште.

IV. ЕВИДЕНЦИЈА НА ИСПИТИТЕ

Член 18

За текот на полагањето на испитите се води записник за секој кандидат посебно.

Записникот го потпишуваат сите членови на испитната комисија.

Ако некој член на испитната комисија има издвоено мислење за оценката на кандидатот или за некоја друга одлука на испитната комисија, во записникот се внесува и неговото издвоено мислење.

Член 19

За учениците што полагаат поправен и одделенски испит резултатите од испитот се внесуваат во одделенската книга на соодветното одделение.

Член 20

За кандидатите што полагаат вонреден испит во основното училиште се води посебна матична книга.

Член 21

Записникот за полагањето на поправните, одделенските и вонредните испити и матичната книга на вонредните ученици се водат според образец утврден со прописите за педагошката евиденција во основното училиште.

Член 22

На кандидатите што полагаат поправен, одделенски или вонреден испит, резултатите од испитот им се соопштуваат преку ученичката книшка.

На кандидатите што го положиле поправниот, одделенскиот или вонредниот испит за VIII одделение по сите предмети им се издава свидетелство за завршено основно училиште.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 23

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за полагањето на поправните, одделенските и вонредните испити во основните училишта („Службен весник на СРМ“ бр. 18/69 и 38/71).

Член 24

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 07-1685/1

10. VI. 1977 година

Скопје

Републички секретар
за образование и наука,
Љупчо Копровски, с. р.

299.

Врз основа на член 61 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76, 4/77 и 9/77), републичкиот секретар за образование и наука донесува

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ОЦЕНУВАЊЕТО УСПЕХОТ НА УЧЕНИЦИТЕ И НИВНОТО НАПРЕДУВАЊЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ

Член 1

Со овој правилник поблиску се определува начинот на оценувањето и напредувањето на учениците во основното училиште во согласност со одредбите на Законот за основното воспитание и образование.

Член 2

За да им бидат познати резултатите што ги постигнале учениците во совладувањето на воспитно-образовните содржини секоја оценка се соопштува јавно. При оценувањето на учениците од V—VIII одделение треба да се сослуша и мислењето на другите ученици, вклучувајќи го тука и ученикот на кого му се дава оценката.

За оценките што се утврдени за постигнатите резултати на ученикот се известуваат и родителите односно старателот на ученикот.

Член 3

На учениците кои во текот на учебната година преминуваат од едно во друго основно училиште полугодишните односно годишните оценки можат да им се утврдат ако има доволно елементи за утврдување на полугодишната, односно годишната оценка.

Полугодишните односно годишните оценки утврдени според одредбите на претходниот став се внесуваат во педагошката евиденција на училиштето во кое ученикот преминува, со забелешка дека оценките се утврдени во училиштето од кое ученикот преминал.

Член 4

Полугодишните и годишните оценки се утврдуваат врз основа на континуирано следење на резултатите што ги постигнува ученикот и претставуваат синтетички суд за тоа до кој степен ученикот ги совладал воспитно-образовните содржини по соодветниот предмет до моментот кога оценката се утврдува.

Член 5

Резултатите што ги постигнуваат учениците во слободните и други ученички активности се следат и внесуваат во педагошката евиденција, а не се оценуваат посебно.

Член 6

На крајот на учебната година на учениците им се утврдува оценка за општиот успех.

Член 7

Оценка одличен за општиот успех може да добие ученик кој за повеќе од половината наставни предмети има оценка одличен (5) и најмногу за еден предмет оценка добар (3).

Оценка многу добар за општиот успех може да добие ученик кој за повеќе од половината наставни предмети има оценка многу добар (4) и најмногу за еден предмет оценка доволен (2).

Оценка добар за општиот успех може да добие ученик кој за повеќе од половината наставни предмети има оценка (3) и нема ниедна оценка недоволен (1).

Оценка доволен за општиот успех може да добие ученик кој по повеќе од половината наставни предмети има оценка доволен (2) и нема ниедна оценка недоволен (1).

Општиот успех на учениците кои се упатуваат да го повторат одделението се оценува со оценка недоволен.

Член 8

Општиот успех на учениците што се упатуваат на поправен испит и на учениците што полагаат испити се утврдува по полагањето на испитите.

Член 9

Утврдените полугодишни и годишни оценки се внесуваат во соодветната училишна документација и им се соопштуваат на учениците и нивните родители.

Член 10

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за оценување и напредување на учениците во основното училиште („Службен весник на СРМ“ број 16/60, 38/60 и 16/61).

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 07-1687/1

10. VI 1977 год.

Скопје

Републички секретар
за образование и наука,
Љупчо Копровски, с. р.

300.

Врз основа на член 129 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 11/76, 4/77 и 9/77), републичкиот секретар за образование и наука донесува

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО УЧИЛИШТАТА И ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

Член 1

Со овој правилник поблиску се пропишува начинот на изведувањето на наставата во училиштата и паралелките за основно образование на возрасните предвидени со член 127 од Законот за основното воспитание и образование.

Член 2

Образовната работа во училиштата и паралелките за основно образование на возрасните се организира во четири години, кои се обележуваат со

римски броеви од I до IV, односно по наставни предмети или група предмети сукцесивно и трае од совладување на пропишаната наставна програма.

Член 3

Лицето што се јавува за упис во училиштето односно паралелката за основно образование на возрастните е должно да поднесе пријава за упис и да приложи извод од матичната книга на родените, а за упис во II и натамошна година и документ за претходното школување.

Член 4

Лицата кои ги исполнуваат условите за упис во училиштата односно паралелката за основно образование на возрастните се запишуваат:

во I година — ако завршиле I одделение основно училиште;

во II година — ако завршиле I година основно образование на возрастните или II односно III одделение на основно училиште;

во III година — ако завршиле II година основно образование на возрастните или IV односно V одделение на основно училиште односно I клас на поранешна низа гимназија, граѓанско училиште или ниже стручно училиште;

во IV година — ако завршиле III година основно образование на возрастните или VI односно VII одделение на основно училиште или II односно III клас на поранешната низа гимназија, граѓанско училиште или ниже стручно училиште.

Член 5

Во III година основно образование на возрастните можат да се запишат и лица што ја немаат претспремата од член 5 на овој правилник, ако положат приемен испит по предметите мајчин јазик и математика според наставната програма за I и II година.

Член 6

Почетокот и завршетокот на наставата во училиштата и паралелките за основно образование на возрастните ученици се определува во согласност со потребите и можностите на возрастните ученици и заинтересираните организации на здружениот труд и другите организации и заедници.

Член 7

За пофалбите и наградите, за педагошките мерки, за оценување и напредување на возрастните ученици во училиштата и паралелките за основно образование на возрастните и за полагање на испитите како и за педагошката евиденција се применуваат соодветните прописи за основното училиште.

Член 8

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за организацијата и работата на училиштата и паралелките за основното образование на возрастните („Службен весник на СРМ“ бр. 11/67).

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 07-1686/1

10 јуни 1977 година

Скопје

Републички секретар за
образование и наука,
Љупчо Копровски, с. р.

301.

Врз основа на член 77 од Законот за основното еоспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76, 4/77 и 9/77), републичкиот секретар за образование и наука донесува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ВИДОВИТЕ НА ПОФАЛБИТЕ, НАГРАДИТЕ И ПЕДАГОШКИТЕ МЕРКИ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА НИВНОТО ПРИМЕНУВАЊЕ

Член 1

Доделувањето на пофалбите и наградите и применувањето на педагошките мерки спрема учениците во основното училиште се врши според одредбите на овој правилник.

I. Пофалби и награди

Член 2

Со пофалбите и наградите се стимулира развојот на позитивните особини кај учениците како личности и како членови на колективот, се подигнува нивната верба во сопствените сили и им се дава признание за постигнатите успеси во наставата и воннаставните дејности во училиштето и надвор од него.

Член 3

Со пофалбите и наградите се стимулира и колективната работа на учениците во ученичките секции, паралелки, односно одделенија, ученички заедници, ученички организации и училиштето како целина.

Член 4

Пофалбите и наградите се доделуваат за:

1. Совесно учење, залагање во наставниот процес и покажување повиден напредок во совладувањето на наставните содржини;
2. Залагање и постигнат успех во слободните ученички активности и ученичките организации и во различни форми од општествениот и културниот живот на училиштето;
3. Примерно поведение во училиштето и вон од него;
4. Развивање другарски односи и давање помош во работата и учењето;
5. Пожртвуван однос спрема луѓето и заедницата;
6. Постигнат особен успех во општествено-корисната работа и слично.

Член 5

При доделувањето на пофалбите и наградите се земаат предвид околностите под кои се остварувала активноста на ученикот односно учениците кои се пофалуваат односно наградуваат и индивидуалните особини и способности на учениците.

Успехот на ученикот само во наставата не треба да биде единствен критериум за давање пофалби односно награди.

Член 6

Пофалбите се доделуваат усно или писмено.

Член 7

Наградите на учениците се доделуваат во вид на одредени вредности што одговараат на нивната педагошка намена (книги, билети за филмски, театарски и други културно-уметнички и спортски приредби, платен престој во летувалиште, платено учество за екскурзии, претплата на листови и списанија, училишен прибор, различни апарати и слично).

Наградите на учениците за одредени теми и задачи можат да бидат и парични.

Член 8

Доделувањето на пофалбите и наградите се врши на свечен начин по правило пред учениците на паралелката односно училиштето.

Член 9

Пофалбите и наградите се забележуваат во педагошката евиденција на училиштето.

II. Педагошки мерки**Член 10**

Педагошките мерки во основното училиште се применуваат според возраста на учениците.

Член 11

Педагошките мерки се применуваат само спрема ученици поединци.

Член 12

Педагошки мерки се применуваат и за:

1. нередовно посетување на училиштето;
2. неправилен однос кон наставниците, учениците и граѓаните;
3. лошо поведение во училиштето и надвор од него;
4. неправилен однос кон општествениот имот во училиштето и надвор од него;
5. немарен однос кон работата во училиштето и активностите надвор од училиштето.

Член 13

Спрема учениците во основното училиште се применуваат следниве педагошки мерки:

1. усна опомена од раководителот на паралелката;
2. писмена опомена од раководителот на паралелката;
3. укор од наставничкиот колегиум на паралелката;
4. укор од директорот на училиштето;
5. укор од наставничкиот колегиум на училиштето;
6. преместување на ученикот во друга паралелка на истото училиште;
7. преместување на ученикот во друго училиште со седиште во истото место до крајот на учебната година.

Спрема учениците од I—IV одделение можат да се применуваат само педагошките мерки од точките 1 и 2 од претходниот став.

Член 14

При применувањето на педагошките мерки не смее да се навредува личноста на ученикот.

Член 15

Педагошките мерки од член 13, став 1 точка 6 и 7 од овој правилник се применуваат само спрема оние ученици кои го попречуваат воспитувањето на другите ученици и воспитно-образовната работа во паралелката односно училиштето.

Член 16

Пред изречувањето на педагошките мерки од член 13, став 1, точка 5—7 од овој правилник ученикот треба да биде сослушан од посебна комисија што ја именува директорот на училиштето од редот на наставниците.

Член 17

При одредувањето на педагошката мерка се земаат предвид сите околности, а особено степенот на престапот, возраста на ученикот, психофизичката развиеност, влијанието на средината во која живее ученикот, мотивите поради кои се манифестира престапот, поранешното поведение на

ученикот како и мислењето на заедницата на учениците, пионерската и другите организации во кои ученикот учествува, родителите односно старателот, а по потреба и на училишниот лекар и психолог.

Член 18

Изречените педагошки мерки се соопштуваат пред учениците од паралелката во која ученикот учи.

Изречената педагошка мерка треба да се образложи така што да ја разбере ученикот спрема кој таа се применува, како и учениците од училиштето.

Член 19

Изречените педагошки мерки се забележуваат во соодветна педагошка евиденција и за нив писмено се известуваат родителите односно старателот на ученикот.

Член 20

Наставничкиот колегиум на паралелката може да одлучи на ученикот спрема кој е применета педагошка мерка да му ја намали оценката по поведение за соодветниот наставен период ако утврди дека и по изречената педагошка мерка ученикот не се поправил.

Член 21

Изречените педагошки мерки важат најдоцна до крајот на учебната година во која се изречени.

III. Завршни одредби**Член 22**

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за видовите на пофалбите, наградите и дисциплинските мерки и за начинот на нивното применување во основното училиште („Службен весник на СРМ“ бр. 7/67 година).

Член 23

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 07-1688/1
10 јуни 1977 година
Скопје

Републички секретар за
образование и наука,
Љупчо Копровски, с. р.

302.

Врз основа на член 27 од Законот за државјанство на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ, бр. 19/77), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА СРМ И ДРЖАВЈАНИТЕ НА ДРУГИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ РОДЕНИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СРМ, ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДРЖАВЈАНСТВО И ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ТОА УВЕРЕНИЕ

Член 1

Евиденцијата за државјаните на СРМ и државјаните на другите социјалистички републики кои се родени на територијата на Социјалистичка Република Македонија се води во матичната книга на родените според правилата за водење на матичните книги.

При запишување на раѓање (основно запишување) податоците за државјанство непосредно се запишуваат во рубриката „Државјанство“, а дополнителните промени во државјанството се запишуваат во рубриката: „Дополнителни запишувања и прибелешки“.

Член 2

При запишување на раѓање на лица кои се државјани на СРМ во рубриката „Државјанство“ се запишува: „СР Македонија и СФРЈ“. За државјаните на другите социјалистички републики во рубриката „Државјанство“ се запишува: „СР ———“ (се наведува републичкото државјанство) и СФРЈ“.

При запишување на раѓање на лица кои примиле државјанство на СРМ и СФРЈ по пат на природување во рубриката „Државјанство“ се запишува: „СР Македонија и СФРЈ“, а во рубриката „Забелешки“ се наведува и забелешката: „Со решение на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи — Скопје бр. ——— од ——— год. е примен-а во државјанството на СРМ и СФРЈ“.

При запишување раѓање на странец, во соодветните рубрики за државјанство се запишува странско државјанство на детето и на неговите родители, а во рубриката „Забелешки“ се запишува забелешката: „Странското државјанство на родителите е запишано врз основа на ———“ (се наведува називот на исправата на пр. странски пасош, лична карта за странец и слично, органот што ја издал и бројот и датумот на нејзиното издавање).

Во рубриките предвидени за запишување државјанство на родителите секогаш се запишува државјанството што тие го имале во моментот на запишување на раѓањето на нивното дете во матичната книга на родените.

Член 3

Промените во државјанството се запишуваат во рубриката „Дополнителни запишувања и прибелешки“ со следните забелешки:

Приемот во државјанство на СРМ на државјанин на друга социјалистичка република се запишува со забелешката: „Со решение на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи — Скопје бр. ——— од ——— год. примил-а државјанство на СР Македонија“.

Престанокот на државјанство на СРМ со прием во државјанство на друга социјалистичка република се запишува со забелешката: „Со решение на ——— (се наведува назив на органот што го донел решението и бројот и датумот на решението) државјанството на СР Македонија престанало со прием во државјанство на СР ———“ (се наведува републичкото државјанство).

Приемот во државјанството на СРМ и СФРЈ по пат на природување се запишува со забелешката: „Со решение на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи — Скопје бр. ——— од ——— год. е примен-а во државјанство на СР Македонија и СФРЈ“.

Престанокот на државјанството на СРМ и СФРЈ се запишува со забелешката: „Со решение на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи — Скопје бр. ——— од ——— год. го изгубил-а државјанството на СР Македонија и СФРЈ со ———“ (се наведува основот на престанок на државјанството — отпуст, одземање, откажување).

Член 4

За лицата кои за време на престојот во странство покрај државјанството на СРМ и СФРЈ примиле и странско државјанство во рубриката „Дополнителни запишувања и прибелешки“ се запишува забелешката: „Примил-а и ——— државјанство ———“ (се наведува странското државјанство и начинот на кој матичарот дознал за тоа; со известие на наше дипломатско-конзуларно претставништво, со увид во странската патна исправа на лицето и сл.).

Член 5

Уверението за државјанство за државјаните на СРМ се издава на образецот број 1 кој е составен дел на овој правилник. За државјаните на други социјалистички републики кои се запишани во матичната книга на родените на територијата на Социјалистичка Република Македонија уверението за државјанство се издава на истиот образец со тоа што со уверението се потврдува дека лицето е државјанин на односната социјалистичка република и дека е државјанин на СФРЈ.

Член 6

Книгите на државјани водени според досега важечките прописи за државјанство се заклучуваат со денот на стапување во сила на овој правилник со следната забелешка: „Заклучено со реден број ———“ (се испишува последниот број на запишувањата со бројки и букви и се става датум и потпис на овластениот работник и печат).

Заклучените книги за државјани се чуваат во матичниот центар и од нив можат да се издаваат уверенија за државјанство за лицата за кои во матичната книга на родените не е одбележан податокот за државјанство.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 05-7627/1
8 јуни 1977 година
Скопје

Републички секретар
за внатрешни работи,
Мирко Буневски, с. р.

Штембил

Образец бр. 1

По барање од _____
(име и презиме и живеалиште на _____, а врз основа на член 25 подносителот на барањето)
од Законот за државјанство на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 19/77) и член 171 од Законот за општата управна постапка („Службен лист на СФРЈ“ број 18/65 и 4/77) се издава

У В Е Р Е Н И Е

Дека _____ од _____
(име и презиме)
татко _____ и мајка _____ роден-а на _____ 19____ година

Е ДРЖАВЈАНИН на Социјалистичка Република Македонија и Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Ова уверение се издава според податоците од матичната книга на родените што се води за местото _____ општина _____ под тековен број _____ за _____ година.

Таксата по Тар. бр. _____ од Законот за административните такси во износ од _____ е наплатена и поништена на поднесокот.

По овластување на
старешината на ООВР
матичар

(потпис на матичарот)

(М. П.)

303.

Врз основа на член 42 став 1 од Законот за матичните книги („Службен весник на СРМ“ бр. 15/73), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ

1. Во Упатството за водење на матичните книги („Службен весник на СРМ“ бр. 22/73 и 14/75), точка 3 став 5 се менува и гласи:

„За државјаните на СФРЈ податокот за државјанство се запишува во матичната книга со кратенките: „СР“ (се наведува републичкото државјанство) и СФРЈ“.

2. Во точка 34 став 2, 4 и 5 кратенката „СФРЈ“ се заменува со кратенките „СР“ (се наведува републичкото државјанство) и СФРЈ“.

3. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 05-7628/1
8 јуни 1977 година
Скопје

Републички секретар
за внатрешни работи,
Мирко Буневски, с. р.

304.

Врз основа на член 9 од Одлуката за утврдување категории на функции и за височината на личните доходи и другите надоместоци на функционерите и работниците што ги именува или назначува Извршниот совет или што се именуваат или назначуваат во согласност со Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 25/75), Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 7. 6. 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ИЛИ ШТО СЕ ИМЕНУВААТ ОДНОСНО НАЗНАЧУВААТ ВО СОГЛАСНОСТ СО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Височината на дневниците за службено патување во земјата на функционерите и работниците што ги именува односно назначува Извршниот совет или што се именуваат односно назначуваат во согласност со Извршниот совет изнесува 340 динари.

2. На функционер кој е на службено патување можат да му се признаат трошоци за ноќевање до 190 динари, ако за тоа поднесе сметка.

Во случај на надоместок на трошоците за ноќевање, дневницата се намалува за 30%.

3. Ако функционерот за време на службеното патување не ноќева надвор од местото на живеење, дневницата се намалува за 30%.

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката на Комисијата за кадровски и административни прашања бр. 10-1532/1 од 3. 6. 1976 година („Службен весник на СРМ“ бр. 21/76).

5. Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-1352/1
7 јуни 1977 година
Скопје

Претседател,
Вера Димитрова, с. р.

305.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на ставот 3 на член 34 од Самоуправната спогодба за распределба на личните доходи во Претпријатието за промет со лекови и медицински инструменти „Реплек“ експорт-импорт — Скопје, донесена од соборот на работните луѓе, одржан на 26 ноември 1975 година, на седницата одржана на 27 април 1977 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА ставот 3 на член 34 од Самоуправната спогодба за распределба на личните доходи во Претпријатието за промет со лекови и медицински инструменти „Реплек“ експорт-импорт — Скопје, донесена на соборот на работните луѓе одржан на 26 ноември 1975 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Претпријатието за промет со лекови и медицински инструменти „Реплек“ експорт-импорт — Скопје, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 6/77 од 4 март 1977 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што основно се постави прашањето за неговата согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија и со ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73).

4. Во претходната постапка и на седницата од 27 април 1977 година Судот утврди дека во ставот 3 на член 34 од самоуправната спогодба е определено за работните места, за кои алтернативно е предвидена школската подготовка, при утврдувањето на стартната ставка да се земе бројот на бодовите кои одговараат на школската подготовка — квалификација што ја има работникот распореден на тоа работно место.

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија и ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, на секој работник во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, му припаѓа од доходот на основната организација личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Според мислењето на Судот, ако за една работа алтернативно се предвидени различни степени на стручна подготовка се смета дека е оценето тие работи односно работни задачи успешно да може да ги врши и работник што го има најнискиот степен на стручна подготовка, а доколку работникот со повисока стручна подготовка фактично оствари поголеми резултати тоа ќе се изрази преку основите и мерилата за утврдување на конкретно реализираниот труд на работникот. Со оглед на тоа што во ставот 3 на член 34 од самоуправната спогодба за работите односно работните задачи за кои е алтернативно предвидена школската подготовка е определен различен број бодови во зависност од школската подготовка што ја има работникот што нив ги извршува, Судот оцени дека тој не е во сог-

ласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија и со ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

На основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 6/77
27 април 1977 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

306.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Одлуката за утврдување надоместок за користење на товарните моторни возила бр. 02-163/2 од 13 април 1973 година, донесена од деловниот одбор на поранешното Претпријатие за станбено-комунално стопанисување, а сега конституирано како Организација на здружениот труд за водовод, станбени и комунални работи „Комуналец“ во Кичево, по јавната расправа одржана на 13 април 1977 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за утврдување надоместок за користење на товарните моторни возила бр. 02-163/2 од 13 април 1973 година, донесена од деловниот одбор на поранешното Претпријатие за станбено-комунално стопанисување во Кичево, а сега конституирано како Организација на здружениот труд за водовод, станбени и комунални работи „Комуналец“ во Кичево.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Организацијата на здружениот труд за водовод, станбени и комунални работи „Комуналец“ во Кичево, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. По повод на поднесена претставка, Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 80/76 од 12 јануари 1977 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и законот.

Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека во точката 1 од оспорената одлука е определено вработените во претпријатието да имаат право на користење на товарните моторни возила „сопственост“ на претпријатието и тоа по еднаш во годината на двотонско возило и еднаш во годината на петтонско возило, со минимален надоместок. Во точката 2 од одлуката е определена конкретната височина на минималниот надоместок и тој за користење на двотонско возило изнесува 50, а за петтонско возило 100 динари. Според точката 3 од одлуката, користењето на товарните моторни возила може да се врши исклучиво на подрачјето на општината.

Согласно ставот 5 на дел II од Основните начела на Уставот на СР Македонија противен му е на општествено-економскиот и на политичкиот систем утврден во Уставот секој облик на управување со производството, како и секој облик на распределба во вид на привилегии засновани врз монопол на управување со производството или во вид на присвојување на општествени средства врз групно-сопственичка основа и во други облици на приватизација на тие средства. Исто така, согласно ставот 4 на дел III од Основните начела на Уставот, никој нема право на сопственост на општествените средства за производство — ниту општествено-политичката заедница, ниту организација на здружениот труд, ниту група граѓани, ниту поединец и никој не може по никаков правно, сопственички основ да уп-

равува и располага со општествените средства за производство и за работа, ниту самоволно да ги определува условите за распределба. Според ставот 5 од овој дел на Основните начела трудот на човекот е единствена основа за присвојување на производите на општествениот труд и за управување со општествените средства. Овие начела за карактерот на општествените средства и за основите на присвојувањето поблиску се разработени и во нормативниот дел на Уставот. Така, според ставот 1 на член 13 од Уставот, трудот и резултатите на трудот ја определуваат материјалната и општествената положба на човекот врз основа на еднакви права и одговорности, а според ставот 2 на член 17 од Уставот работниците во здружениот труд не можат во остварувањето на правата со општествени средства да стекнуваат материјални користи и други предимства што не се засновани врз нивниот труд. Освен тоа, според ставот 3 на член 19 од Уставот остварениот доход на основната организација на здружениот труд претставува материјална основа на правото на работниците да одлучуваат за условите на својот труд и за распределбата на доходот и да стекнуваат личен доход, а согласно ставот 2 на член 21 од Уставот работниците за вкупната лична и заедничка потрошувачка распоредуваат дел од доходот што е сразмерен на нивниот придонес во остварувањето на доходот што го дале со својот труд и со вложување на општествени средства, како минат труд на работниците.

Од друга страна, во членот 230 на Законот за здружениот труд, е определено дека во остварувањето на правото на работа со општествени средства работниците во здружениот труд во поглед на користењето, управувањето и располагањето со општествените средства ги имаат правата, обврските и одговорностите утврдени со законот и со самоуправниот општ акт, додека во членот 231 од истиот закон е определено дека работниците во здружениот труд имаат право и обврска да ги користат општествените средства и да располагаат со нив во согласност со природата и намената на тие средства.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека Уставот, гарантирајќи им го на работниците во здружениот труд правото да ги користат, управуваат и располагаат со општествените средства, истовремено ги утврдува и рамките во кои тоа право се остварува со цел да се обезбеди заштита и развој на социјалистичките самоуправни односи. Работниците при управувањето со општествените средства и при распределбата на доходот мора да поаѓаат од уставно-правната суштина на општествената сопственост врз средствата за производство, т.е. од тоа дека никој нема право на монопол на средствата во општествена сопственост, па ни работниците кои ги користат, управуваат и располагаат со тие средства. Поради тоа, тие не можат да вршат присвојување на општествените средства за производство и работа врз основа на уставното право да работат со тие средства. Присвојувањето може да се врши само на производите на општествениот труд, а исклучителна основа за тоа, како и за обемот на присвојувањето, е трудот на работниците со средствата во општествена сопственост, што се изразува преку остварениот доход, кој е материјална основа за остварување на општествено-економските права на работниците утврдени во Уставот.

Со тоа што со оспорената одлука е конституирано право на работниците во организацијата на здружениот труд „Комуналец“ во Кичево, да ги користат за лични цели товарните моторни возила со минимален надоместок, кои се општествени средства за работа, фактично се врши непосредно присвојување на тие средства врз групно-сопственичка основа, што е директно противно со уставните начела за карактерот на општествените средства со кои управуваат работниците и за правата на работниците врз тие средства.

Инаку, според мислењето на Судот, работниците врз основа на своето право на работа со општествени средства и правото да одлучуваат за условите на својот труд, да вршат распределба на доходот и да стекнуваат личен доход, можат од доходот да издвојуваат средства за задоволување и на нивните заеднички потреби, па и за задоволување на потребите кои бараат користење на товарни моторни возила според одредени критериуми. Меѓутоа, спротивно е на Уставот секое користење на средствата кое не се засновува врз остварениот доход, како што е тоа сторено во случајов.

Судот исто така утврди дека одлуката била донесена од неовластен орган. Имено, таа е донесена од деловниот одбор, а според смислата на ставот 1 на член 15 и ставот 2 на член 16 од Уставот на СР Македонија, за користењето, располагањето и управувањето со општествените средства, како право кое произлегува од неотуѓивото уставно право на работа со општествените средства, можат да одлучуваат работниците во основната организација на здружениот труд. Од друга страна и според ставот 1 на член 234 од Законот за здружениот труд условите под кои се даваат на привремено користење основните средства се утврдуваат со самоуправен општ акт што го донесуваат работниците.

Со оглед на изнесеното Судот утврди дека оспорената одлука не е во согласност со Уставот и законот, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 80/76

13 април 1977 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р **Асен Грунче**, с. р.

307.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на Правилникот за условите, работата и распределбата на личните доходи на работниците упатени во странство, донесен од работничкиот совет на Работната организација „29 ноември“ во Скопје на 8 ноември 1973 година, посебно оценувајќи ја уставноста на членот 12 од правилникот, по јавната расправа одржана на 13 април 1977 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за условите, работата и распределбата на личните доходи на работниците упатени во странство, донесен од работничкиот совет на Работната организација „29 ноември“ во Скопје на 8 ноември 1973 година, посебно членот 12 од правилникот во делот во кој е определено дека раководителот на работната единица нема право на надоместок за прекувремена работа.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација „29 ноември“ во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. По повод на поднесена претставка Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 93/76 од 3 февруари 1977 година поведе постапка за оценување законитоста на означениот правилник, посебно за оценување уставноста на неговиот член 12 во делот во кој е определено дека раководителот на работната единица нема право на надоместок за прекувремена работа, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот и законот.

Во претходната постапка и на јавната расправа судот утврди дека со оспорениот правилник се уредени меѓусебните односи (работното време, одморите, отсуствата и распределбата на средствата за лични доходи) на работниците вработени во Работната

организација „29 ноември“ во Скопје, а кои преку работната организација се упатени на работа во странство. Потоа Судот утврди дека правилникот е донесен од работничкиот совет на работната организација и тоа по влегувањето во сила на сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) и дека тој се уште се применува.

Според членот 4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд правата и обврските од меѓусебните односи во здружениот труд ги уредуваат непосредно работниците во основната организација на здружениот труд и тоа со самоуправни спогодби склучени по постапка предвидена во членот 5 од овој закон. И во членот 179 од Законот за здружениот труд е определено дека работниците слободно и рамноправно, во согласност со самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во основната организација, ги утврдуваат меѓусебните права, обврски и одговорности во трудот со самоуправен општ акт со кој се уредува работниот однос. Со овој самоуправен општ акт, согласно истиот член од законот, се уредуваат и основите и мерилата за вреднување на трудот за распределба на средствата за лични доходи на работниците, додека според членот 463 од законот, работниците во основната организација со референдум, меѓу другото, одлучуваат и за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците.

Со оглед на тоа што оспорениот правилник е донесен од работничкиот совет, а не непосредно од работниците, Судот утврди дека тој не е во согласност со членот 4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и со членовите 179 и 463 од Законот за здружениот труд.

Разгледувајќи го посебно членот 12 од оспорениот правилник Судот утврди дека во него, покрај другото, е определено раководителот на работната единица да води евиденција за „нормалното и прекуремено работење на работниците“, но дека нема право на надоместок за прекувремена работа, освен одредената ставка. Судот исто така утврди дека за работното место раководителот на работната единица прекувремената работа не е вреднувана како посебен основ при утврдувањето на неговиот личен доход.

Според членот 46 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 16/74) работниците во основната организација на здружениот труд со самоуправна спогодба за распределба на средствата за лични доходи ја утврдуваат висината на зголемената основица на аконтацијата на личниот доход, покрај другото, и за работа подолга од полното работно време (прекувремена работа). Од друга страна, согласно членот 22 од Уставот на СР Македонија, на секој работник, во согласност со начелото за распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на негови лични, заеднички и општи општествени потреби според резултатите на неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Според мислењето на Судот личниот доход на работниците на раководни работни места, вклучувајќи ги тука и раководителите на работни единици или на други делови на основната организација на здружениот труд, се утврдуваат врз исти принципи како и личниот доход на другите работници, т.е. и за нив важи уставното начело за наградување според трудот, па според тоа и за работниците на раководните работни места мора да бидат утврдени

основи и мерила за вреднување на нивниот вложен труд и постигнатите резултати на трудот. Со оглед на тоа што прекувремената работа според законот е посебен основ за зголемување на аконтацијата на личниот доход, Судот смета дека при утврдувањето на конкретниот личен доход на раководителот на работната единица треба да се зема предвид и прекувремената работа, доколку фактично таа се врши во случаите и под условите предвидени во законот. Според тоа, услов за здобивање со правото на зголемена аконтација по основ на прекувремена работа не е статусот на работникот, туку фактот на работа подолга од полното работно време. При тоа, Судот смета дека плаќањето на прекувремената работа може да се врши во нејзиното ефективно траење, само доколку при утврдувањето на основите и мерилата за определување на личниот доход на работник на раководно работно место тоа не било посебно вреднувано како посебен услов на работата (на пример, како ненормирано работно време и слично).

Со оглед на тоа што во конкретниот случај во основите и мерилата за утврдување на личниот доход на раководителот на работната единица прекувременото работење не е вреднувано како посебен услов на работата, а со членот 12 од правилникот овие работници се исклучуваат од правото на зголемена аконтација на личниот доход по основ на прекувремена работа, иако таква работа вршат, Судот утврди дека овој член од правилникот не е во согласност со уставното начело за распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија, како и со членот 46 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

На основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 93/76
13 април 1977 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

308.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Одлуката за систематизација на работните места и стартните основи на личните доходи како основ за пресметување и на Систематизацијата на работните места, школската и стручната подготовка, бројот на бодовите на работните места и нивната вредност, која е составен дел на одлуката, донесени на 19 мај 1976 година во Основната организација на здружениот труд „Преспакомерц“ во Ресен, во состав на Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“ во Ресен, по јавната расправа одржана на 13 април 1977 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ Одлуката за систематизација на работните места и стартните основи на личните доходи изразени во бодови како основ за пресметување и Систематизацијата на работните места, школската и стручната подготовка, бројот на бодовите на работните места и нивната вредност, која е составен дел на одлуката, донесени на 19 мај 1976 година во Основната организација на здружениот труд „Преспакомерц“ во Ресен, во состав на Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“ во Ресен.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, во Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“ и во Основната организација на здружениот труд „Преспакомерц“, на начин предви-

ден за објавување на самоуправните општи акти на комбинатот односно на основната организација на здружениот труд.

3. По повод на поднесена претставка Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 100/76 од 3 февруари 1977 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на самоуправните општи акти означени во точката 1 од оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот и законот.

Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека во оспорените самоуправни општи акти се уредени прашања од областа на меѓусебните односи на работниците во здружениот труд во Основната организација на здружениот труд „Преспакомерц“ во Ресен и тоа систематизацијата на работните места и начинот на распределбата на средствата за лични доходи и дека тие биле усвоени само од собирот на работните луѓе вработени во делот на Основната организација на здружениот труд „Преспакомерц“ што се наоѓа во Ресен, иако основната организација има свои делови (деловни единици) и во други градови.

Според ставот 2 на член 4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) правата и обврските од меѓусебните односи во здружениот труд работниците ги уредуваат во основната организација на здружениот труд со една или повеќе самоуправни спогодби.

Согласно ставовите 2 и 3 на член 5 од означениот закон во постапката за подготовка на предлогот на самоуправната спогодба за меѓусебните односи во здружениот труд мора да се обезбеди учество на работниците во сите делови на основната организација на здружениот труд, а предлогот на самоуправната спогодба го утврдуваат работниците со мнозинство гласови од вкупниот број на работниците во основната организација на здружениот труд.

Со оглед на тоа што во донесувањето на оспорените самоуправни општи акти не учествувале работниците од сите делови на основната организација на здружениот труд, туку само од делот во Ресен, Судот утврди дека тие не се во согласност со членот 5 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд. При ова Судот ги имаше предвид наводите на Основната организација на здружениот труд „Преспакомерц“ во Ресен изнесени во претходната постапка дека за донесувањето на оспорените самоуправни општи акти се изјаснувале работниците и во другите делови на основната организација, но не ги прифати затоа што ниту во претходната постапка, ниту на јавната расправа, иако од Судот беше изречно побарано, не достави записници од одржаните собири на работниците на основната организација, на кои биле разгледувани и усвоени оспорените акти.

4. Разгледувајќи ја Систематизацијата на работните места, школската и стручната подготовка, бројот на бодовите на работните места и нивната вредност, што е составен дел на оспорената одлука, Судот утврди дека во овој акт, покрај другото, утврдени се личните доходи за секое работно место во фиксен износ изразени во бодови и дека ниту во оваа одлука, ниту во систематизацијата не се определени основи и мерила за утврдување на претпоставениот и остварениот работен придонес на секој работник заради утврдување на личниот доход во согласност со начелото за распределба според трудот. Имено, според членот 22 од Уставот на СР Македонија на секој работник, во согласност со начелото за распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од

неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Согласно членот 23 од Уставот работниците во основните организации се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата на лични доходи, а според ставот 3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи мора да бидат однапред утврдени. Најпосле и во ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76) е предвидено обврска работниците во основната организација на здружениот труд да ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што со оспорената одлука, како и со систематизацијата, не се определени основи и мерила за утврдување на личниот доход на секој работник одделно, туку личните доходи се утврдени во фиксни износи изразени во бодови, Судот утврди дека оспорените самоуправни општи акти не се во согласност со означените уставни и законски одредби.

На основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 100/76
13 април 1977 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

309.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на ставот 2 на член 26 од Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за распределба на доходот и личните доходи, склучена меѓу основните организации на здружениот труд на Медицинскиот факултет во Скопје, а воведена во регистарот на самоуправните спогодби што се води при Републичкиот секретаријат за труд под бр. II-37 од 25 март 1974 година, на седницата одржана на 26 мај 1977 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека ставот 2 на член 26 од Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за распределба на доходот и личните доходи, склучена меѓу основните организации на здружениот труд на Медицинскиот факултет во Скопје, а воведена во регистарот на самоуправните спогодби што се води при Републичкиот секретаријат за труд под бр. II-37 од 25 март 1974 година, во време на важењето на спогодбата, не бил во согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија, членот 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) и со ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Медицинскиот факултет во Скопје и во неговите основни организации на здружениот труд (клиниките) на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. По повод на поднесена претставка за поведување на постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 24 од самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука и на Систематизацијата на работните места, донесена од советот на Клиниката за уво, нос и грло при Медицинскиот факултет во Скопје на седницата одржана на 13 ноември 1972 година, Уставниот суд на Македонија по сопствена иницијатива поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на ставот 2 на член 26 од означената самоуправна спо-

годба, затоа што утврди дека основано може да се постави прашањето за неговата согласност со Уставот и законот.

Решението за поведување на постапка му беше доставено на Медицинскиот факултет во Скопје за да му достави на Судот одговор на наводите изнесени во решението. Во доставениот одговор факултетот наведува дека со склучувањето на Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за стекнување и распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка во основните организации на здружен труд и работната заедница-заеднички дејности на Медицинскиот факултет во Скопје, што во евиденцијата на Републичкиот секретаријат за труд била воведена под бр. II-15 од 17 ноември 1976 година престанала важноста на оспорената спогодба.

Според ставот 2 на член 419 од Уставот на СР Македонија Уставниот суд на Македонија може да ја оценува уставноста на законите и законитоста на прописите и општите акти на органите на општината и на Републиката и на самоуправните општи акти што престанале да важат, ако од престанокот на важењето до поведувањето на постапката не поминало повеќе од една година.

Со оглед на тоа што од денот на престанокот важноста на оспорената самоуправна спогодба до донес не поминало повеќе од една година Судот смета дека постои можност за оценување уставноста и законитоста на ставот 2 на член 26 од спогодбата.

Со ставот 2 на член 26 од оспорената самоуправна спогодба беше предвидено зголемување од 0,5% на индексните вредности од членот 24 на спогодбата по основот минат труд по втората година на работа за секоја година помината на работа во основната организација на здружениот труд, додека за последните 10 години по 1% и дека предвидениот процент се пресметуваше од износот на индексните вредности кој според степенот на стручната подготовка му припаѓа на работникот, што значи минатиот труд на работникот се утврдуваше само во зависност од степенот на стручната подготовка на работникот.

Со членот 22 од Уставот на СР Македонија, ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и со ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд е предвидено на секој работник личниот доход да се утврдува според резултатите од неговиот труд и според неговиот личен придонес што со својот тековен труд и со управувањето и со стопанисувањето со општествените средства како и со својот и со општествениот минат труд го дал за зголемувањето на доходот на основната организација, во согласност со начелото на распределба според трудот и сразмерно со порастот на продуктивноста на својот труд и на трудот на работниците во другите основни организации со кои ги здружил трудот и средствата, и на вкупниот општествен труд.

Судот смета дека делот на личниот доход на работникот по основот минат труд се утврдува во зависност од делот на личниот доход по основот тековен труд и тоа во зависност од сите основи според кои се утврдува личниот доход на работникот по основот тековен труд.

Со оглед на тоа што со ставот 2 на член 26 од оспорената самоуправна спогодба личниот доход на работникот по основот минат труд беше утврден во зависност од делот на личниот доход на работникот по основот тековен труд и тоа само во зависност од основот степен на стручната подготовка, а не и во зависност од останатите основи за распределба на средствата за лични доходи, Судот оцени дека тој во времето на важењето на оспорената спогодба, не бил во согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија, членот 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во

здружениот труд и со ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд.

4. Уставниот суд на Македонија во поглед на прашањето за вреднување на стручната подготовка на оние работници на кои, согласно членовите 7 и 193 од Законот за средното образование („Службен весник на СРМ“ бр. 24/70, 39/71, 5/73 и 17/74), им е признаено средно образование (негователки, болничари и сл.), смета за потребно да изрази мислење дека, доколку ним по основот стручна подготовка им се определува помал број на бодови во споредба со работниците кои завршиле средно образование, таквото определување не би било во согласност со овие законски одредби. Судот смета дека на сите оние работници кои поседуваат средна стручна подготовка, без оглед на тоа дали ја стекнале преку редовно школување или пак им е признаена, по основот образование односно стручна подготовка би требало да им се определува ист број на бодови. Работниците, пак, со завршено средно образование можат по другите основи да остварат

повисок личен доход од оние работници на кои такво образование им е признаено, доколку вршат поодговорни, посложени како и работи што бараат посебни услови за работа.

5. Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот на СР Македонија Судот ја донесе на седница без претходно одржување на јавна расправа затоа што оцени дека натамошното разјаснување на состојбата на работите по предметот не е неопходно присуство на учесниците во постапката.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 84/76
26 мај 1977 година
Скопје

Го заменува претседателот
на Уставниот суд на
Македонија
Судија,
Димитар Стојчев, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

258.

Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот и постапката за склучување на спогодбите за промена на затечените цени на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 41/72), претставниците на производителите и на потрошувачите на добиточна храна од индустриско потекло склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕШАЊЕТО НА ДОБИТОЧНА ХРАНА ОД ИНДУСТРИСКО ПОТЕКЛО ВО СР МАКЕДОНИЈА

1. Претставниците на производителите — преработувачите на добиточна храна од индустриско потекло и претставниците на потрошувачите на тие производи (земјоделско-индустриски комбинати, живинарски фарми и сточарски ООЗТ), на 14. III. 1977 година склучија и потпишаа спогодба за промена на затечените постојни цени за мешање на добиточна храна од индустриско потекло, без менување на купопродажните услови, со која тие цени се зголемуваат, и тоа:

- за мешање на готови концентрати и за мешање на стартери — до 11,1%
- за мешање на премикси — до 12,5%

2. На оваа спогодба даде согласност Републичкиот завод за цени со решение бр. 06-219/3 од 10 јуни 1977 година.

3. Оваа спогодба влегува во сила од денот на давањето на согласност од Републичкиот завод за цени, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

За производители-преработувачи:

„Жито—Вардар“ Т. Велес — Фабрика за сточна храна Градско

„Жито—Прилеп“ Прилеп — Фабрика за сточна храна Прилеп

„Жито—Продукт“ Св. Николе — Фабрика за сточна храна Свети Николе

ЗИК „Куманово“ Куманово — Фабрика за сточна храна Куманово

ЗИК „Пелагонија“ Битола — Фабрика за сточна храна Битола

ЗИК „Црвена звезда“ Штип — Фабрика за сточна храна Штип

ЗИК „Скопско поле“ ООЗТ — Живинарска фарма — Фабрика за сточна храна — с. Белимбегово

За потрошувачи:

30 организации на здружен труд од разни места во СР Македонија од кои 7 живинарски фарми, 4 земјоделско-индустриски комбинати, 2 агрокомбинати, 4 земјоделски задруги, 2 земјоделски стопанства и 11 ООЗТ од гранката сточарство (говедарство, свињарство, овчарство и др.), чии што називи и седишта се наведени во Спогодбата што е склучена во Стопанската комора на Македонија.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ

259.

Врз основа на член 199 став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, за основање на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 31 мај 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Член 1

Височината на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците се утврдува:

- со стапка од 25% придонес од личен доход од земјоделска дејност, и
- 40 динари придонес по член на домаќинството на осигуреникот.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1977 година.

Бр. 02-6624/2
31 мај 1977 година
Скопје

Претседател,
Крсте Сарџовски, с. р.

260.

Врз основа на член 109 и 201 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници, одржана на 31 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СО ПРИМЕНА НА ПРИРОДНИ ФАКТОРИ

Член 1

Осигурените лица кои се лекуваат во здравствени организации, за лекување со примена на природни фактори, учествуваат во трошоците на лекувањето во височина од 50% од утврдената цена.

Како здравствени организации за лекување со примена на природни фактори во кои можат да бидат упатувани осигурениците се сметаат:

- Завод за таласотерапија — Опатија,
- Завод за превенција, лечење и рехабилитација на ревматични и срцеви заболувања — Нишка Бања — Ниш,
- Медицински центар — Стационар за рехабилитација на срцеви заболувања — Охрид,
- Завод за медицинска рехабилитација „Д-Р Симо Милошевиќ“ — Игало,
- Завод за таласотерапија — Црквеница,
- Специјализирана здравствена организација „Вршац“ — Прчањ,
- Детска болница за алергиски болести, со оддел за возрасни — Вели Лошин,
- Лекувалиште за деца „Детска радост“ — Ички (за мајки придружнички),
- Здравствена установа „Дебарски Бањи“,
- Специјална ревматолошка болница „Катлановска Бања“ — Катланово, и
- други соодветни здравствени организации со конзилијарна оценка на лекарска комисија.

Член 2

Во трошоците на лекување, во смисла на член 1, учествуваат: осигурените лица кои примаат заштитен додаток како пензионери, лица кои примаат детски додаток во полн износ, лица кои имаат приходи по член на семејството во височина која дава право на користење детски додаток во полн износ, носители на „Партизанска споменица 1941 година“, инвалиди од војната и инвалиди на трудот од 1 категорија, како и осигурени лица кои користат право од задолжителните видови на здравствена заштита и здравствена заштита во случај на несреќа на работа и професионални болести.

Од партиципација се ослободуваат и осигуреници со прележан акутен инфаркт, во период од шест месеци од настанатиот случај за една рехабилитација.

Член 3

Осигурените лица учеството во трошоците на лекувањето во височина од 50% од утврдената цена на лекувањето го плаќаат на здравствената организација непосредно.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-6624/13
31 мај 1977 година
Скопје

Претседател,
Крсте Сарцовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП

261.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 30 став 1 точка 9 и член 31 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на заедничка седница на Соборот на делегатите работници-корисници на услугите и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 2 јуни 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување за лицата вработени кај приватни работодавци на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, а за кои со Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување не се утврдени основици.

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување и за утврдување на правата од ова осигурување на лица вработени кај приватните работодавци, претставува договорениот нето личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот, кој не може да биде помал од:

- 1.600,00 динари — за неквалификувани работници;
 - 1.800,00 динари — за полуквалификувани работници;
 - 2.000,00 динари — за квалификувани работници;
 - 2.500,00 динари — за високкоквалификувани работници;
 - 1.600,00 динари — за лица на практика (волонтери);
 - 1.600,00 динари — за домашни помошнички.
- Основиците се утврдени во нето износ.

Член 3

За учениците во стопанството односно училиштата за средно образование, односно учениците во училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација или кај приватен работодавец, основница е наградата што ја прима, но не помалку од:

- 300,00 динари — за ученици од прва година;
- 450,00 динари — за ученици од втора година;
- 600,00 динари — за ученици од трета година.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци, бр. 5586 од 29. 12. 1975 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јуни 1977 година. Истата да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 3944

4 јуни 1977 година

Прилеп

Собор на даватели на услуги

Претседател,

д-р **Светозар Кузманоски**, с. р.

Собор на корисници-работници

Претседател,

Ристо Апостолоски, с. р.

Собрание на општинската заедница

Претседател,

Пандо Бачаноски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД СКОПЈЕ II

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка за развод на брак по правната работа на тужителката Фикирије Мемедовска од село Трапчиндол, Кичевско, против тужениот Абдулхамид Мехмедоски од село Шутово, со последно место на живеење во Кичево, ул. „Исеин Акиоски“ бр. 56, сега со непознато место на живеење во Чикаго — САД.

Се поканува тужениот Абдулхамид Мехмедоски да се јави во рок од 30 дена во судот или да ја достави сегашната адреса. Во спротивно ќе му биде одреден привремен старател во смисла на член 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува интересите на тужениот во предметниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2525/76/1977 година. (50)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Киро Ристов Мирчев од село Ново Коњарево, Струмичко, поднесе до овој суд тужба за развод на брак против Нада Кирова Мирчева од село Ново Коњарево, Струмичко, а сега со непознато место на живеење.

Бидејќи адресата и местожителството на тужената не се познати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во спротивно судот, по службена должност, го одредува за застапник Бутнејски Трајче, судски приправник во Окружниот суд во Штип и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 499/76. (46)

Горѓи Тумбовски од Радовиш поднесе до овој суд тужба за развод на брак против Верка Тумбовска (род. Јованова) од Радовиш, сега со непозната адреса.

Бидејќи адресата и местожителството на тужената не се познати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во спротивно судот, по службена должност, го одредува за застапник Бутнејски Трајче, судски приправник во Окружниот суд во Штип и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 255/76. (47)

Тинка Манчева, родена Галева од село Муртино, Струмичко, поднесе тужба до овој суд за развод на брак, и издршка на дете против тужениот Горѓе Јорданов Манчев од Струмица, сега во неизвесност.

Бидејќи адресата и местожителството на тужениот не се познати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во спротивно судот, по службена должност, го одредува за застапник Трајче Бутнејски, приправник при Окружниот суд во Штип.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 420/76. (48)

Џемиле Дуракова, родена Демирова од Винаца, поднесе до овој суд тужба за развод на брак против Рамадан Дураков од Винаца, сега во неизвесност.

Бидејќи адресата и местожителството на тужениот не се познати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во спротивно судот, по службена должност, го одредува за застапник Трајче Бутнејски, приправник при Окружниот суд во Штип и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 533/76. (49)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води граѓанска парница од тужителот Саити Зулбеар од Тетово, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 303, против тужените Саити Сулејман, Саити Муарем и Саити Емурлаи, сите од Тетово, ул. „Јане Сандански“ бр. 59 за сопственост, вредност 1.000 н. дин.

Бидејќи тужениот Саити Зулбеаров Емурла се наоѓа на времена работа во Германија со непозната адреса, се повикува тужениот Саити Емурла да се јави во судот или да ја достави својата точна адреса во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му биде одреден старател во смисла на член 77 од ЗПП кој ќе ги застапува неговите интереси до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1289/76. (44)

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Пред Општинскиот суд во Битола, заведен е спор за развод на брак по тужбата на Васвие Муратовска од село Суводол, Демир Хисар, против тужениот Фети Демировски од село Горна Бела Црква, Ресенско, а сега на работа во Австралија со непозната адреса.

Се повикува тужениот Фети Демировски, да се јави во овој суд и ја достави својата точна адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно, судот ќе му одреди старател кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Битола, П. бр. 62/77. (45)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Пред Општинскиот суд во Куманово е покрената постапка за утврдување на смрт по предлог на предлагачот Митевски Симеон од Куманово, за лицето Трајко Митевски, бивш од Куманово, ул. „Тоде Мендол“ бр. 37а, роден на 14. XI. 1910 година во Куманово, од татко Илија Митевски и мајка Стојанка Митевска. Се повикува именуваниот во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас и неговото огласување во „Службен весник на СРМ“, да се јави на судот или пак лицата кои знаат за истиот да го известат судот за тоа. Во колку судот не добие било какви обавестувања за истиот, постапката за утврдување и прогласување на истиот за умрен ќе продолжи.

Од Општинскиот суд во Куманово, Р. бр. 324 од 14. VI. 1977 год. (51)

КОНКУРСИ

Работничкиот совет — Комисијата за спроведување постапка за пополнување на работни места при „Електростопанство“ — Скопје ООЗТ ХЕ „Шпиље“ — Дебар, врз основа на член 9 став 1 и член 13 став 1 и 2 од Самоуправната спогодба за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд

распишува

КОНКУРС

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО —
РАКОВОДИТЕЛ НА СТОПАНСКО СМЕТКОВОДНА
СЛУЖБА (РЕИЗБОР)

Покрај општите услови предвидени со закон, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има завршено високо образование — дипломиран економист со 4 (четири) години работно искуство во струката;

— да поседува морално-политички квалитети и работноорганизаторски способности;

— да не е осудуван за кривични дела против народот и државата.

Стан не е обезбеден.

Молбата со потребната документација да се достави до ООЗТ ХЕ „Шпиље“ — Дебар со назнака ЗА КОНКУРС.

Непомплетирани и ненавремено поднесени документи нема да се разгледуваат.

Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето. (178)

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН —
ПРИЛЕП

распишува

КОНКУРС

за избор на:

1. еден асистент во Работната единица за заштита на тутунот,
2. еден асистент во работната единица за технологија, ферментација, фабрикација и хемија на тутунот.

У с л о в и:

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд и Законот за организација на научните дејности, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— под 1, да има завршено земјоделско-шумарски факултет и има способност и наклоност за научна работа;

— под 2, да има завршено технолошки факултет и има способност и наклоност за научна работа.

Со пријавата кандидатите да ги приложат потребните документи според Законот за здружениот труд и Законот за организација на научните дејности и работна биографија.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Секретаријатот на Институтот за тутун во Прилеп. (179)

Здравствениот дом во Крива Паланка

распишува

КОНКУРС

за вработување со неполно работно време секојвтора сабота и тоа:

- еден невропсихијатар;
- еден пнеумофтизиолог;
- еден биохемичар;
- еден ортопед;
- еден специјалист за ортопедија на вилица и заби; и
- еден забен техничар за ортопедија.

Пријавите со доказ за потребната стручна подготовка, а за вработените и согласност од работната организација, се примаат во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Личен доход и други услови за работа во согласност со општите акти на Домот.

Поблиски информации писмено, во управата на Домот или на телефон број 75-054. (180)

Врз основа на член 50 и 51 од Статутот на Заводот за заштита на спомениците на културата и Народен музеј — Охрид, а во врска со Одлуката на Собирот на работните луѓе со претставници на општествената заедница, донесена на 6. VI. 1977 година, Конкурсната комисија

распишува

КОНКУРС

за именување на директор на Заводот и Музејот — Охрид.

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат завршено висока школа од соодветни струки во Заводот и Музејот, и тоа: археологија, архитектура, етнологија, историја и историја на уметност;

— да имаат најмалку пет години работно искуство во именуваните струки и покажани стручно-научни способности;

— да поседуваат морално-политички квалитети и организаторски способности.

Напомена: директорот непосредно работи во едно од одделенијата на Заводот и Музејот.

Некомплетирани документи нема да бидат земени во разгледување.

Рокот за поднесување молби по објавувањето на конкурсот изнесува 15 дена.

Молбите со потребната документација се доставуваат до општиот сектор на Заводот и Музејот.

Настап на работа по истекот на мандатот на досегашниот директор, односно од 1 август 1977 година. (181)

Собирот на работните луѓе на ООЗТ „Жестоки пијалаци“ и ООЗТ „Гоце Делчев“ — с Возарци при АК „Тиквеш“ — Кавадарци

распишуваат

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Раководител на ООЗТ „Жестоки пијалаци“ и
2. Управник на ООЗТ „Гоце Делчев“ — с. Возарци.

Покрај општите услови предвидени со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

за работното место под точка 1 кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

— да има висока стручна подготовка (земјоделски или економски факултет) и 3 години работно искуство по дипломирањето;

— да има виша стручна подготовка (земјоделски или економски смер и 7 години работно искуство.

За работното место под точка два кандидатот да има висока стручна подготовка (земјоделски или економски факултет) и три години работно искуство;

— да има виша стручна подготовка (земјоделски или економски смер) и седум години работно искуство;

— да поседуваат морално-политички квалитети и организациони способности, да постигнале успеси во досегашното работење.

Покрај молбата кандидатите се должни да поднесат: доказ за школска подготовка, доказ за работно искуство, уверение дека против нив не се води истрага, уверение за неосудуваност за дела наведени по член 134 од Законот за упис во судскиот регистар на работната организација.

Молбите со потребните документи се поднесуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“ на адреса: АК „Тиквеш“ — Кавадарци — сектор за општи и правни работи — со назнака: „За конкурсна комисија“.

(177)

Работничкиот совет на ГЗП „Ремонт“ — Скопје, врз основа на член 128 и 129 од Статутот,

распишува

К О Н К У Р С

за реизбор на главен инженер

У с л о в и:

Покрај општите услови пропишани со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— дипломиран инженер архитект и 6 години работно искуство по дипломирањето;

— да поседува морално-политички и организациони способности.

Пријавата се поднесува до конкурсната комисија на ГЗП „Ремонт“ — Скопје во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат и докази за исполнување на општите и посебните услови.

Некомпетираните пријави нема да се земаат предвид.

(182)

ВО ИЗДАНИЕ НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“
во едицијата „Збирка на републички прописи“
се наоѓаат во печат

НОВИТЕ КРИВИЧНИ ЗАКОНИ

Кривичен закон на СФР Југославија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/76, и

Кривичен закон на СР Македонија, објавен во „Службен весник на СРМ“, бр. 25/77.

Покрај двата закона во збирката ќе биде објавено и експозето на републичкиот секретар за правосудство д-р Ѓорѓи Цаца, по предлогот на Кривичниот закон на СР Македонија, поднесено на заедничката седница на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

Збирката корисно ќе им послужи во работата на судиите, јавните обвинители и правобранители, адвокатите и на правниците во органите на управата и во организациите на здружениот труд, на студентите и на сите други што пројавуваат интерес за проблемите на кривичното право.

Книгата е во стандарден (цебен) формат 12,2X17 см, во двобојна корица.

Цена на збирката е 60,00 динари.

По уплатата на парите книгата веднаш се доставува. Уплатите се вршат на жиро сметка 40100-601-128 кај Службата на општественото книговодство — Скопје.

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|---|-----|
| 297. Одлука за помилување на осудени лица | 521 |
| 298. Правилник за полагањето на поправните, одделенските и вонредните испити во основното училиште — — — — — | 521 |
| 299. Правилник за начинот на оценувањето успехот на учениците и нивното напредување во основното училиште — — | 523 |
| 300. Правилник за начинот на изведување на наставата во училиштата и паралелките за основното образование на возрасните — — — — — | 523 |
| 301. Правилник за видовите на пофалбите, наградите и педагошките мерки во основното училиште и за начинот на нивното применување — — — — — | 524 |
| 302. Правилник за водење евиденција за државјаните на СРМ и државјаните на другите социјалистички републики родени на територијата на СРМ, за издавање на уверение за државјанство и за образецот на тоа уверение — — — — — | 525 |
| 303. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за водење на матичните книги — — — — — | 527 |
| 304. Одлука за височината на дневниците на функционерите и работниците што ги именува односно назначува Извршниот совет или што се именуваат односно назначуваат во согласност со Извршниот совет — — — — — | 527 |
| 305. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 6/77 од 27 април 1977 година — | 527 |
| 306. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 80/76 од 13 април 1977 година — | 528 |
| 307. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 93/76 од 13 април 1977 година — | 529 |
| 308. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 100/76 од 13 април 1977 година — | 530 |
| 309. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 84/76 од 26 мај 1977 година — | 531 |

Општествени договори и самоуправни спогодби

- | | |
|--|-----|
| 258. Спогодба за промена на затечените цени за мешањето на добиточна храна од индустриско потекло во СР Македонија — | 532 |
|--|-----|

Општи акти на самоуправните интересни заедници

Скопје

- | | |
|---|-----|
| 259. Одлука за утврдување на височината на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците — — — — — | 532 |
| 260. Одлука за воведување учество на осигурените лица во трошоците за користење здравствена заштита во здравствените организации со примена на природни фактори — — — — — | 533 |
| Прилеп | |
| 261. Одлука за утврдување на основиците за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци — — | 533 |